

Закачено на огласна табла и на веб страна на судот на ден 05-12-2024 година

СТ.бр.21/24

ОСНОВНИОТ СУД КАВАДАРЦИ, како првостепен надлежен суд, преку стечајниот судија Елизабета Петковска, постапувајќи по предлогот на должникот Друштво за информатичка технологија **ФАБУЛА ТАБУЛА ДОО** Кавадарци со седиште на ул. 8-ми Септември бр. 22/2-7 Кавадарци со ЕМБС: 7073755 и ЕДБ: 4032015529761, како предлагач за отворање на стечајна постапка над должникот, на одржаното рочиште за испитување на условите за отворање на стечајна постапка, во присуство на управителот на предлагачот – должник Никола Танев од Скопје и во присуство на привремениот стецаен управник Весела Петрулева од Велес, на ден 05-12-2024 година, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

Предлогот за отворање на стечајна постапка од 25-10-2024 година поднесен од должникот Друштво за информатичка технологија **ФАБУЛА ТАБУЛА ДОО** Кавадарци, се усвојува.

Се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за информатичка технологија **ФАБУЛА ТАБУЛА ДОО** Кавадарци со седиште на ул. 8-ми Септември бр. 22/2-7 Кавадарци со ЕМБС: 7073755 и ЕДБ: 4032015529761, со трансакциска сметка број 210070737550192 што се води при НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, со приоритетна дејност - компјутерско програмирање -со означена шифра 62.01.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за информатичка технологија **ФАБУЛА ТАБУЛА ДОО** Кавадарци, не се спроведува и истата се заклучува.

Централен Регистар на РСМ по правосилноста на решението должникот Друштво за информатичка технологија **ФАБУЛА ТАБУЛА ДОО** Кавадарци, да го брише од трговскиот регистар.

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје да ја изгасне жиро сметката на должникот и доколку на истата има парични средства да ги пренеси на сметките на Буџетот на РСМ Републички судски такси - стопанство - трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка -840-132-03338, приходна шифра - 722211 депонент на НБ на РСМ.

Решението ќе биде објавено во Службен Весник на РСМ, на веб страната на Основен Суд Кавадарци, во Централен Регистар на РСМ и во соодветните агенции кој што ги водат јавните книги.

Образложение

Должникот Друштво за информатичка технологија **ФАБУЛА ТАБУЛА ДОО** Кавадарци во својство на предлагач преку својот полномошник Адвокат Наташа Атанасовска од Скопје, со предлог доставен до овој суд на 28-10-2024 година, наведе дека се исполнети условите за отворање на стечајна постапка над должникот, повикувајќи се дека сметките на должникот се блокирани подолго од 45 дена.

Во предлогот од страна на предлагачот е наведено дека должникот е инсолventен односно неспособен за плаќање од причина што истиот не може да ги намира пристигнатите парични обврски во рок од 45 дена од нивното пристигнување.

Кон предлогот, предлагачот има доставено, Тековна состојба на сметки на субјект добиени од регистар на трансакциски сметки со број 0813-50/150120240026822 од 25-10-2024 година на ЦР на РСМ, Податоци за учесникот во платен промет на НЛБ Банка АД Скопје, Тековна состојба за предлагачот од 21-10-2024 година на ЦР на РСМ.

Судот во конкретниот случај утврди дека се исполнети условите за поведување на претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка во смисла на одредбата од чл.54 ст.1 и одлучи како во изреката на решението а со цел да се проверат наводите на должникот-предлагач дали се исполнети условите за отворање на стечајна постапка децидно наведени во чл.5 од Законот за стечај а во смисла на одредбата од чл.54 ст.1 и одлучи како во изреката на решението СТ.бр.21/24 од 06-11-2024 година.

Со решение Ст. бр.21/24 од 06-11-2024 година со кое судот поведе претходна

СТ бр 21/24
постапка закажа и рочиште за испитување на условите за отворање на стечајна постапка за на ден 05-12-2024 година и објави оглас во Службен Весник на РСМ кој што е објавен во број 234 од 18-11-2024 година.

На ден 03-12-2024 година, по пат на електронска пошта, а на 05-12-2024 година со доставување во судот, во судот е примен Извештај за економско - финансиската состојба и за постоењето на причини за отворање на стечајна постапка над должникот изготвен од привремениот стечаен управник .

Судот одржа рочиште за испитување на условите за отворање на стечајна постапка над должникот на ден 05-12-2024 година на кое што уредно беа присутни управителот и основачот на должникот Никола Танев и привремениот стечаен управник Весела Петрулева од Велес а беше присутен и вториот основач Александар Убавков од Скопје.

На рочиштето заради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка должникот - предлагач преку својот управител остана во целост кон наводите изнесени во предлогот од 25-10-2024 година, се изјасни дека во целост го прифаќа Извештајот за економско финансовата состојба на должникот изготвен од привремениот стечаен управник и побара од судот да донесе решение за отворање и заклучување на стечајната постапка на должникот од причина што должникот после 2019-та година не ја извршувал својата дејност .

Во завршен збор предложи да се донесе решение за отворање и заклучување на стечајната постапка на должникот.

На рочиштето привремениот стечаен управник изјави дека за должникот има поднесувано годишни сметки до 2020 година а после тоа само известување дека нема деловна активност .

Привремениот стечаен управник наведе дека има извршено анализа на годишните сметки за деловната 2019-та година и 2020 година и дека врз основа на податоците од книговодствената евиденција на должникот за овој период заклучува дека должникот нема деловна активност после завршување на деловната 2019-та година а дека има минимални обврски

Наведе дека според заверената изјава на управителот должникот кај нотар под УЗП.бр.2845/2024 од 04-12-2024 година и анализираната документација должникот не поседува недвижен имот, не располага со било какви моторни возила, хартии од вредност, нема подвижни предмети заложени во Заложниот регистар, нема акции, нема удели во други друштва , нема залиха на стока а има обврски за неплатена радиодифузна такса во незначителен износ а нема и вработени лица.

Наведе дека согласно издадената Тековна состојба на сметки на субјект добиени од регистар на трансакциски сметки бр. 0813-50/150120240026822 од 25-10-2024 година на ЦР на РСМ сметката на должникот е блокирана подолго од 45 дена , односно шест месеци и дека на истата има неподмирени обврски во висина од 8.000,00 денари, кое нешто се утврдува од извештајот на НЛБ Банка АД Скопје од 23-10-2024 година дека сметката на должникот е блокирана .

Привремениот стечаен управник констатирал дека кај должникот нема актива од која би ми можело да се формира стечајна маса односно должникот нема залиха на роба, опрема и инвентар а дека основачкиот влог не постои, неговата проценета вредност книговодствено била пренесеувана во годишните сметки а без пресметана амортизација.

Привремениот стечаен управник констатирал дека должникот нема имот, нема побарувања од купувачи, не располага со кокаква залиха на роба, нема актива од која би можеле да се намираат трошоците на стечајната постапка како и обврските кон доверителите , дека истиот е нерентабилен и неспособен за плаќање поради што сметката на должникот е блокирана подолго од 45 дена и дека кај должникот нема вработено лице а дека основачкиот влог на должникот кој што се состоел од непаричен влог е амортизиран и не постои на лице место.

Привремениот стечаен управник констатирал дека од увид во уверение за состојба на даноци, придонеси и други јавни приходи и давачки бр. 3032-5/11-1 од 20-11-2024 година на Управа за јавни приходи должникот има само незначителна обврска за радиодифузна постапка во висина од 1.710,00 денари.

Привремениот стечаен управник констатирал увид во Потврда бр. 23-424/2 од 25-11-2024 година на Фонд за пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија дека должникот заклучно со 31-12-2008 година нема обврски спрема Фондот

а дека од 01-01-2009 година до денес надлежна за контрола на платени придонеси од социјално осигурување е Управа за јавни приходи.

Наведе дека од увидот во Потврда бр. 13-15/10 од 19-11-2024 година на Општина Кавадарци должникот нема обврски за неплатена комунална такса.

Наведе дека, согласно уверението од Агенција за катастар на недвижности со број 1108-434/2024 од 26-11-2024 година се утврдува дека должникот не бил запишан како носител на право врз недвижности во катастарот на недвижности.

Наведе дека од увидот во Потврда број 12.1.6-366/24 од 25-11-2024 година година издадена од МВР Сектор за управни надзорни работи Отсек за управни работи Велес за Кавадарци се утврдува дека должникот не е сопственик на моторни возила.

Наведе дека врз основа на известување од Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје со број 08-4180/2 од 28-11-2024 година се утврдува дека должникот не е евидентиран како имател на хартии од вредност.

Наведе дека од увидот во Регистар на годишни сметки на ЦР на РСМ бр. 0914-37/10 од 02-12-2024 година се утврдува дека должникот за период од 2021 до 2022 година има поднесувано известување за немање на деловна активност.

Наведе дека од увид во Потврда за издадена информација од регистар на лизинг и заложен регистар број 1604-50/150020240424462 од 02-12-2024 година се утврдува и дека не е пронајден податок дека должникот е регистриран за корисник на лизинг.

Наведе дека очигледно било дека должникот не ја обавувал својата дејност после завршување на деловната 2019-та година, неговата сметка била блокирана подолго од шест месеци и дека должникот има незначителни обврски па предложи да се донесе решение за отварање и заклучување на стечајната постапка.

Во текот на доказната постапка судот ги изведе сите предложени докази и тоа: изврши увид во предлог за поведување на стечајна постапка доставен во судот на ден 28.10.2024 год, во Тековна состојба на сметка на субјект добиени од регистра на трансакциски сметки број 0813-50/150120240026822 од 25.10.2024 година на ЦР на РСМ, податоци за учесникот во платниот промет(тековна состојба) на НЛБ Банка АД Скопје, тековна состојба од ЦР-РСМ од 121.10.2024 год, оглас објавен во Службен Весник на РСМ бр.234 од 18.11.2024 год, извештај за економско финансиската состојба кај должникот примен во судот по е-достава на 03.12.2024 год изготвен од привремениот стеч.управник со прилозите и тоа: Изјава и извештај за економско финансиската состојба на должникот заверена кај нотар Сања Босовска под УЗП.бр.2845/24 од 04/12/20-24 год, уверение за состојбата на даноци придонеси и други јавни приходи и давачки бр.3032-5/11-1 од 20.11.2024 год на УЈП, потврда бр.12/1/6-366/24 од 25.11.2024 год на МВР, уверение бр.1108-434/2024 од 26.11.2024 год на АКН, потврда за издадена информација од Заложен регистар на ЦР-РСМ бр.1604-50/150020240424462 од 02.12.2024 год, известувањ бр.08-4180/2 од 28.11.2024 год на ЦДХВ, потврда бр.13-15/10 од 19.11.2024 год на Општина Кавадарци, податоци за учесникот во платен промет на НЛБ Банка АД Скопје, известување бр.0914-37/10 од 02.12.2024 на ЦР-РСМ, биланс на состојба за 2020 год извештај за денешната проценета пазарна вредност на влог за основна главнина бр.0404-315/16 од 27.12.2016 год на ДПУ Каранфиловски Проценкја ДООЕЛ Скопје, потврда бр. 23-424/2 од 25.11.2024 год на Фонд на ПИОМ, известување од АКН одделение Кавадарци со бр.1104-403/2 од 11.11.2024 година, па ја утврди следната фактичка состојба:

Должникот е регистриран на ден 13-10-2015 година Друштво за информатичка технологија ФАБУЛА ТАБУЛА ДОО Кавадарци со седиште на ул. 8-ми Септември бр. 22/2-7 Кавадарци со ЕМБС: 7073755 и ЕДБ: 4032015529761, со трансакциска сметка број 210070737550192 што се води при НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, со приоритетна дејност - компјутерско програмирање -со означена шифра 62.01.

Должникот е регистриран како друштво со ограничена одговорност од две лица а негови основачи се лицата Никола Танев и Александар Убавков а управител е Никола Танев од Скопје кој што е овластено лице на должникот.

Должникот Друштво за информатичка технологија ФАБУЛА ТАБУЛА ДОО Кавадарци, на ден 25-10-2024 година поднел предлог за отворање на стечајна постапка над должникот кој што во овој суд бил заведен под работен број СТ.бр. 21/24.

На ден 03-12-2024 година привремениот стечаен управник во судот по електронска пошта достави Извештај за економско - финансовата состојба на должникот и за



постоење на причини за отворање на стечајна постапка над должникот со повеќе приложени докази.

Во извештајот привремениот стечаен управник констатирал дека правната форма на должникот е друштво со ограничена одговорност од две лица.

Во извештајот привремениот стечаен управник констатирал дека овластено лице на должникот е Никола Танев од Скопје.

Во извештајот привремениот стечаен управник констатирал дека должникот имал регистрирано трансакциска сметка со број 210070737550192 што се води при НЛБ Банка АД Скопје и дека истата била блокирана подолго од 45 дена односно во континуитет од шест месеци.

Привремениот стечаен управник констатирал дека:

За должникот како правно лице заклучно со 2020-та годин, биле доставувани годишни сметки а за 2021 и 2022 година било доставено известување дека нема деловна активност а од тогаш не биле доставувани било какви известувања до ЦР на РСМ и Управа за јавни приходи.

Привремениот стечаен управник преку увид во книговодствената евиденција вршел анализа на доставената годишна сметка за 2019 година па заклучно како и доставениот доказен материјал и констатирал дека должникот има обврски во вкупен износ од 9.170,00 денари и тоа блокада на банка од 8.000,00 денари и радиодифузна такаса во висина од 1.170,00 денари спрема Управа за јавни приходи.

Привремениот стечаен управник констатирал дека должникот во 2019 година го завршил деловното работење со загуба во висина од 151.931,00 денари.

Привремениот стечаен управник од увидот во целокупниот доказен материјал констатирал дека кај должникот постои подолготрајна неликвидност, неговата трансакциска сметка е блокирана подолго од 45 дена и должникот е неспособен за плаќање не ја извршува својата дејност подолго време односно после завршување на деловната 2019 година должникот не извршува дејност.

Привремениот стечаен управник констатирал дека должникот не поседува недвижен имот, не поседува моторни возила, немаат хартии од вредност, немаат заложени подвижни предмети, немаат акции и удели во други друштва кој имот би влегол во стечајна маса, не постоеле парични средства кои би биле доволни за намирување на трошоците на стечајната постапка, ниту пак за евентуално намирување на обврските, па во смисла на одредбата од чл.68 став 1 од Законот за стечај оценил дека се исполнети условите за отворање на стечајна постапка.

Но при тоа привремениот стечаен управник му предлага на судот да донесе решение со кое отворената стечајна постапка нема да ја спроведува и истата ќе ја заклучи, а во смисла на одредбите од чл.68 ст.1 од Законот за стечај.

Извештајот за економско финаансовата состојба на должникот и утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот во целост е прифатен од подносителот на предлогот за отворање на стечајна постапка.

Врз основа на извештајот за постоење на причини за отворање на стечајна постапка над должникот изготвен од привремениот стечаен управник и изведените докази, судот оцени дека предлогот поднесен од должникот за отворање на стечајна постапка над должникот е основан, дека над должникот треба да се отвори стечајна постапка но дека истата не треба да се спроведе и треба да се заклучи, а од следните причини:

Согласно одредбата од чл.5 од Законот за стечај „Стечај или реорганизација над стечајниот должник се спроведува кога стечајниот должник е неспособен за плаќање, односно му претстои идна неспособност за плаќање. Ќе се смета дека должникот е неспособен за плаќање ако во период од 45 дена од која било негова сметка, кај кој било носител на платниот промет, не е исплатен износот што требало да биде исплатен врз основа на важечките основи за плаќање“.

Од увидот во изведените докази и достапната документација, судот прифати за утврдено дека банкарската сметка на должникот е блокирана подолго од 45 дена.

Од извршениот увид во извештајот за постоење на причини за отворање на стечајна постапка над должникот изготвен од привремениот стечаен управник судот прифати за утврдено дека кај должникот нема деловен потфат, дека не може да ги измирува своите обврски и затоа судот оцени дека се исполнети условите од чл.5 од Законот за стечај и одлучи да отвори стечајна постапка над должникот.

Согласно одредбите од чл.51 ст.1 од Законот за стечај „Стечајна постапка се поведува по предлог на доверителот, должникот или друго лице овластено со закон (во натамошниот текст предлагач) кога се исполнети условите определени со овој закон“.

Согласно одредбата од чл.68 ст.1 од Законот за стечај „Доколку по спроведената претходна постапка привремениот стечаен управник утврди дека се исполнети условите за отворање на стечајната постапка, меѓутоа истата не може да се спроведе поради тоа што должникот нема имот или имотот кој би влегол во стечајна маса е недоволен за намирување на трошоците на таа постапка, или е со незначителна вредност, стечајниот судија носи решение за отворање на стечајната постапка и нејзино заклучување и наложува бришење на должникот од регистарот во кој е запишан. Во овој случај стечајната постапка не се спроведува“.

Од увидот во извештајот за постоење на причини за отворање на стечајна постапка над должникот изготвен од привремениот стечаен управник кој што беше во целост прифатен и неоспорен од подносителот на предлогот за отворање на стечајна постапка , како и од увидот во приложените докази судот прифати за утврдено дека должникот нема имот кој би влегол во стечајна маса, ниту пак има имот за намирување на трошоците за водење на стечајната постапка, и затоа одлучи отворената стечајна постапка над должникот да не ја спроведува и истата да ја заклучи а во смисла на одредбите од чл.68 ст.1 од Законот за стечај.

Привремениот стечаен управник достави трошковник и побара трошоци во вкупен износ од 25.000,00 денари, а во кој што се трошоците и тоа: за објавување на два огласи во Службен Весник 300,00 денари, за трошоци платени за потврди добиени од АКН, ОВР, ЦР на РСМ, ЦДХВ и од Банка во износ од 5.500,00 денари , за патни трошоци износ од 3.600,00 денари, за материјални трошоци износ од 3.000,00 денари , за такса за бришење износ од 1.302,00 денари , за награда за ангажман на привремен стечаен управник износ 11.398,00 денари.

Па затоа судот и во целост го усвои трошковникот доставен од привремениот стечаен управник и ја определи наградата и трошоците, а се во вкупен износ од 25.000,00 денари да бидат исплатени на сметката на привремениот стечаен управник од паричните средства што предлагачот ги има уплатено на депозитната сметка на овој суд а на име авансирани трошоци за водење на претходна постапка, а во смисла на одредбите од чл. 37 и чл.53 од Законот за стечај.

Предвид на горенаведеното судот одлучи како во изреката на решението.

РЕШЕНО ВО ОСНОВЕН СУД КАВАДАРЦИ: СТ.бр.21/24 од 05-12-2024 година

Стечаен судија,
Елизабета Петковска,с.р.

Правна поука:

Против ова решение доверителите имаат право на жалба во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во Службен Весник на РСМ, преку овој суд до Апелационен Суд Скопје

Верно со оригиналот тврди:

Решението да биде доставено до:

1. Управителот на должникот- Никола Танев
2. Привремениот стечаен управник – Весела Петрулева + оглас
3. Огласна табла и веб сајт на судот
4. Службен Весник на РСМ -оглас.
5. Централниот Регистар на РСМ-Регистрациона Канцеларија во Велес

По правосилноста на решението да биде доставено до:

1. Централниот Регистар на РСМ-Регистрациона Канцеларија во Велес
2. Агенција за катастар на недвижности Скопје Одделение во Кавадарци
3. Комора на извршители на РСМ-ул.Костурски Херои бр.66/4 Скопје ,
4. НЛБ Банка АД Скопје



